

# РОМА ПЛУС прв билтен

## Зајакнување на писменоста и нумерички вештини кај Ромите

### РЕЗИМЕ

Ромите го сочинуваат најголемото етничко малцинство во Европа и со векови сочинуваат интегрален дел од европското општество. Но, и покрај напорите на национално и европско ниво за подобрување на заштитата на нивните основни права и нивната социјална интеграција, многу Роми сè уште се соочуваат со тешка сиромаштија, длабока социјална интеграција и бариери за остварување на нивните основни права.

Овие проблеми влијаат на нивниот пристап до висококвалитетно образование, што, пак, ги поткопува нивните идни можности за вработување и приходи, условите за домување и здравствената состојба. Подобрувањето на образовната ситуација на Ромите е критичен тест за способноста на ЕУ да постигне напредок во вклучувањето на сите екстремно маргинализирани и социјално исклучени групи.

### РОМА ПЛУС ЦЕЛИ

Главната цел на проектот РОМА ПЛУС е развивање на ново просперитетно искуство за учење на врсници за возрасни Роми (со ниска писменост), со цел да се зголеми атрактивноста на обуката и да се намали стапката на осипување кај ромската популација, а истовремено да се подобрат вештините и компетенциите на возрасните Обучувачи и наставници во употребата на нови техники за

### РОМА ПЛУС во бројки

- » 2-годишен проект (ноември 20 – ноември 22)
- » 4 Партнери од 4 земји
- » +170 Возрасни Роми (ученици и едукатори) ќе ги подобрат своите вештини и знаења
- » +3 Ромски претставници и здруженија кои дејствуваат како „амбасадори“ да го шират зборот и да ги сензибилизираат другите
- » +6 организации од релевантни чинители опремени со нови вештини, знаења и ресурси способни подобро да им помогнат на Ромите
- » 4 Транснационални состаноци
- » 4 Мултиприцирани настани

обука на возрасни, приспособени на потребите и особеностите на возрасна ромска популација со ниска писменост.

Примарната цел ќе се постигне преку развој на:

1. . Отворени образовни ресурси (ООР) за едукатори кои работат со возрасни Роми со ниска писменост, за да се подобрат нивните релевантни компетенции.



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Овој документ ги одразува само гледиштата на авторот и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во него. [Број на проект: 2020-1-MK01-KA204-077862]



2. Материјал за учење на врсници кој ќе биде насочен кон нискоквалификуваните возрасни Роми, создавајќи искуство за учење што ќе го зголеми нивното ниво на писменост.

## ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Во текот на своето 2-годишно времетраење, РОМА ПЛУС има за цел да ги испорача следниве резултати:

- Зголемено знаење за новите методологии за обука на возрасни со специфичен фокус на возрасните Роми;
- Поединците ќе имаат подобро разбирање за достапниот материјал за обука и активностите за учење од врсници;
- Зголемено прифаќање на возрасната ромска популација преку нивно зголемување на вештините за описменување;
- Ќе се постигне поголема промоција и подигање на свеста за потребата и процесот на усовршување на возрасните Роми;

- Ќе се постигне активно вклучување на засегнатите страни (Ромски здруженија/претставници) од сите релевантни области (локално, регионално, национално дури и ниво на ЕУ) и унапредување на соработката меѓу давателите на образование за возрасни и поединците (Возрасни ученици Роми) за надградба на нивните вештини за описменување ;
- Зголемена свест и видливост за Europass Европас кајзасегнати страни;
- Здруженијата на претставници на Ромите ќе имаат можност да ја прошират својата свест за важноста на писменоста кај ромската популација.

## ДОЛГОРОЧНА ПРИДОБИВКА

Долгорочната придобивка на РОМА ПЛУС е да ги зајакне културните, образовните и социјалните врски меѓу Република Северна Македонија, Грција и Бугарија, зголемувајќи го просперитетот за сите и надвор од возрасните Роми.

## Придружете ни се и раширете ја веста!

Додека нашите партнери се подготвуваат за следните чекори од проектот, има многу можности во секоја земјите за да се вклучите во проектот!

Посетете го нашиот веб сајт: [Roma.plus.eu](http://Roma.plus.eu) и следете не Facebook [facebook.com/RomaPlus](https://facebook.com/RomaPlus) и на LinkedIn [linkedin.com/RomaPlus](https://linkedin.com/RomaPlus).

## Конзорциумот:



Roma Resource Center  
Ромски Ресурсен Центар  
Romano Resursno Centro



Amalipe Center for  
Interethnic Dialogue and  
Tolerance  
(Bulgaria)

symplexis

Symplexis  
(Greece)



BK CON Consult  
(Germany)

Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Овој документ ги одразува само гледиштата на авторот и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во него. [Број на проект: 2020-1-MK01-KA204-077862]

symplexis

[www.symplexis.com](http://www.symplexis.com)  
[info@symplexis.com](mailto:info@symplexis.com)